

NINJA®

Double Stack XL

**2-DRAWER
AIR FRYER**

9.5L capacity
*for large families
& entertaining*

SL400EU

**Упатство за
користење**



ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

за купување на Ninja® Double Stack XL воздушна фритеза со 2 фиоки



РЕГИСТРИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu/register-
гаранција



Скенирајте QR код со помош на
мобилен уред

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Зачувај потврда)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~, 50-60Hz

Вотс: 2470W

СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код на задната страна на уредот од страна на кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, рециклирајте

одговорно да промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користете системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

Ве молиме посетете ninjakitchen.eu/register-guarantee или се јавете на 0800 862 0453 за да го регистрирате својот нов Нинџа® производ во рок од 28 дена од купувањето. Од вас ќе биде побарано да го наведете името на продавницата, датумот на купување и бројот на моделот заедно со вашето име и адреса.

Регистрацијата ќе ни овозможи да ви контактираме во неверојатен случај на известување за безбедноста на производот.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

Прочитајте ги сите инструкции пред да го користите вашата фритеза Ninja® Double Stack XL со 2 фиоки.

Кога се користи електричен уред, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- 1 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени.
- 2 Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте уредот да се користи од деца. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.
- 3 Децата не смеат да си играат со апаратот.
- 4 **НЕ** ставајте и не чувајте ништо на врвот на производот кога се користи.
- 5 За да се спречи пожар, **НЕ ставајте** уред на или во близина на гасна или електрична плоча или во загреана рерна.
- 6 **НИКОГАШ** не користете електрична приклучка под тегите.
- 7 **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- 8 **НЕ** користете продолжение. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот децата под 8 години да го зграпчат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се соннат за подолг кабел.
- 9 За заштита од електричен удар **НЕ** потопувајте кабел, приклучоци или кукиште на главната единица во вода или друга течност. Гответе само во предвидената фиока.
- 10 Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Ако апаратот
- 11 **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба.
- 12 Кога го користите овој апарат, _____
об 15 см простор над
и од сите страни за соодветна
- циркулација на воздухот
- 13 **НЕ** го покривајте вентилациониот отвор за воздух додека уредот работи. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.
- 14 Пред да ја ставите фиоката во главната единица, уверете се дека фиоката и уредот се чисти и суви со бришење со мека крпа.
- 15 Овој апарат е за домаќинство само употреба. **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета. **НЕ** се користи во возила или чамици во движење. **НЕ** користете надвор. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 16 Наменети само за работна површина. Уверете се дека површината е рамна, чиста и сува. **НЕ** го местете уредот кога се користи.
- 17 **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на работниот плот за време на работа.
- 18 **НЕ** користете додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja. Не ставајте додатоци во микробранова печка, тостер, конвективна рерна или конвенционална рерна или на керамичка плоча за готвење, електричен калем, гасен горелник или надворешна скара. Во употребата на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреди.
- 19 **СЕКОГАШ** се уверете дека фиоките се правилно затворени пред да се оперира.
- 20 **НЕ** го користете уредот без инсталирани фиоки.
- 21 **НЕ** го користете овој уред за

22 Спречување на контакт со храна со елементи за загревање. **НЕ** преполнете кога готвите. Преполнувањето може да предизвика повреда или оштетување на имот или да влијае на безбедната употреба на апаратот.

23 Напоните на приклучокот може да варираат, влијаејќи на перформансите на вашиот производ. За да се спречи можна болест, користете термометар за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.

24 Ако уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете. Чекајте пушењето да престане пред да ги извадите додатоките за готвење.

25 **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли подлоги или изолирани ракавици за рерна и ги користете рачките.

26 Треба да се внимава кога уредот содржи топла храна. Неправилната употреба може да резултира со телесна повреда.

27 Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници. Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од деца. **НЕ** дозволувајте кабелот да виси над рабовите на масите или тезгите или да допира жешки површини.

28 Фиоките, полиците и чинии стануваат екстремно жешки за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека ги вадите фиоките, полиците и чиниите од апаратот.

СЕКОГАШ ставајте фиоки, полици и чинии на површина отпорна на топлина по отстранувањето. **НЕ** допирајте додатоките за време или веднаш по готвење.

29 **НЕ** ставајте ниту еден од следниве материјали во уредот: хартија, картон, пластика, кеси за печење и слично. Тие можат да предизвикаат пожар.

30 Треба да се внимава кога се користат контејнери направени од било какви материјали освен метал или стакло.

31 Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да се вршат од деца.

32 За да го исклучите, исклучете ја контролата на ИСКЛУЧУВАЊЕ, а потоа го исклучете приклучокот кога не се користи и пред чистење. Оставете да се излади пред чистење, демонтирање, ставање или земање надвор од делови и складирање.

33 **НЕ** чистете со метални перничиња за чистење. Парчињата можат да ја откришат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.

34 Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.



Укажува на читање и преглед на инструкциите за да се разбере работата и употребата на производот.



Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.




Внимавајте да избегнете контакт со жешка површина. Секогаш користете заштита за рацете за да избегнете изгореници.



Само за внатрешна и домашна употреба.


ДЕЛОВИ

Главна
единица




Излез за воздух

Контролен панел




Нелепливи
појасни
чинии
(По една за секоја
фиока)



A

Полици за оброци
наредени (по една за
секоја фиока)



Нелепливи фиоки
(По еден за секоја зона)

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШАТА ФРИТЕЗА

ФУНКЦИОНАЛНИ КОПЧИЊА ВОЗДУШНО ПРЖЕЊЕ: Користете ја оваа функција за да и дадете на храната крцкавост и крцкање со малку или без масло.

MAX CRISP: Најдобро за готвење на помали количини на замрзната храна како што се помфрит и пилешки грутки, на кои може да им треба висока температура.

ПЕЧЕЊЕ: Создавање на декадентни печени десерти и десерти.

ПЕЧЕЊЕ: Користете уредот како рерна за нежно месо и повеќе.


ЗАГРЕВАЊЕ: Оживеајте остатоци со нежно загревање, оставајќи ви крцкави резултати.

ДЕХИДРАТ: Дехидрирање на месо, овошје и зеленчук за здрави ужинки.

Копче за напоене:  Копчето го вклучува уредот и исто така го исклучува и ги запира сите функции за готвење.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

- ① Контролирајте го излезот за фиоката од левата страна (Зона 1).
- ② Контролирајте го излезот за фиоката од десната страна (Зона 2).



Кога се поставува времето, дигиталниот дисплеј покажува HH:MM.

Копче **TEMP:** Притиснете копчето **TEMP**, а потоа го свртете бројчаникот за да ја прилагодите температурата на готвење пред или за време на готвење.

Копче **TIME:** Притиснете копчето **TIME**, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето за готвење во било која функција пред или за време на циклусот на готвење.

DOUBLE STACK PRO: Кук 4 храна одеднаш во 2 независни фиоки за пржење на воздух за рамномерно крцкави оброци и ужинки.

Копче **SYNC:** Автоматски го синхронизира времето на готвење за да се осигура дека двете зони завршуваат во исто време, дури и ако имаат различно време за готвење.

Автоматски ги совпаѓа поставувањата на зона 2 со оние од зоната 1 за да се готви поголема количина од истата храна или да се готви различна храна со иста функција, температура и време.

СТАРТ/СТОП копче: Завртете го бројчаникот од едната на другата страна за да изберете посакуваната функција. Почнете да готвите со притискање на **копчето СТАРТ/СТОП**.

HOLD MODE: Hold ќе се појави на уредот додека е во **режим SYNC**. Едната зона ќе готви, додека другата ќе се држи додека времињата не се синхронизираат.


РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ: По 10 минути без интеракција со контролната табла, уредот ќе влезе во режим на готовност.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

- Отстранете и отфрлете материјал за пакување, промотивни етикети и лента од уредот.
- Отстранете ги сите додатоци од пакетот и внимателно го прочитајте овој прирачник. Молиме обврнете посебно внимание на оперативните инструкции, предупредувања и важни заштитни мерки за да се избегнат повреди или оштетување на имот.
- Измијте ги фиоките во топла вода со сапун, а потоа исплакнете и исушете темелно. Фиоките, наредените полици за јадење и појасните чинии се **ЕДИНСТВЕНИТЕ** делови безбедни за миеење судови. Сепак, за да се продолжи животот на додатоците, препорачуваме миеење раце. **НИКОГАШ** не ја чистете главната единица во машината за миеење судови.
- Кога го користите овој уред, обезбедете најмалку 15 см простор од сите страни за соодветна циркулација на воздухот.

ГОТВЕЊЕ ВО ФРИТЕЗАТА НА ТОПОЛ ВОЗДУХ

РЕФЕРЕНТЕН ВОДИЧ ЗА БРЗ ПОЧЕТОК ЗА РЕЦЕПТИ И ТАБЕЛИ ЗА ГОТВЕЊЕ



ГОТВЕЊЕ СО **DOUBLE STACK PRO**

Double Stack Pro ви овозможува да готвите 4 јадења одеднаш во 2 независни фиоки. Можете да готвите во двете зони или само во една зона.

За детални инструкции за користење на **SYNC** или **MATCH**, видете страна 40.

Кога ги користите овие функции, притиснете **DOUBLE STACK PRO** пред да притиснете **SYNC** или **MATCH**.

Кога готвите во една зона, притиснете **DOUBLE STACK PRO** пред да притиснете **СТАРТ / СТОП**.

За детални инструкции за користење на секоја функција, видете страници 41-44.

ЗАВРШУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕЊЕ ВО ЕДНА ЗОНА (ДОДЕКА СЕ КОРИСТАТ ДВЕТЕ ЗОНИ)

- A** Изберете зона која сакате да застанете.
- B** Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да завршите со готвење.
- B** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "**COOL**" ќе се појави на екранот за 60 секунди.

ПАУЗА НА ГОТВЕЊЕТО

Готвењето автоматски ќе се паузира кога фиоката е отстранета. Повторно вметнете фиока за да продолжите со готвење.

Кога се користи во синхронизација или **MATCH MODE**

Ако отворите фиока, другата фиока автоматски ќе паузира, така што готвењето ќе заврши во исто време.

Повторно вметнете фиока за да продолжите да готвите во двете зони.

Забелешка: Ако за време на готвење при користење на **SYNC** фиоката се извади подолго од 2 минути, тогаш програмата ќе се откаже. Ќе треба да ја репрограмирате секоја зона за да продолжите со готвење.

ГОТВЕЊЕ СО DUALZONE ТЕХНОЛОГИЈА

DualZone технологијата користи две зони за готвење за да ја зголеми сестраноста. Функцијата за синхронизација гарантира дека, без оглед на различните поставки за готвење, двете зони ќе завршат подготвени за служење во исто време.

За детални инструкции за користење на секоја функција, видете страници 9-12.

СИНХРОНИЗАЦИЈА

За да се заврши готвењето во исто време кога храната има различно време на готвење, температура, па дури и функции:

- A** Ставете состојки во фиоките, а потоа вметнете фиоки во уредот.
- B** Изберете Зона 1. Изберете саканата функција за готвење со помош на бројчаникот. Притиснете копчето **TEMP**, потоа го свртете бројчаникот за да ја поставите температурата, и притиснете **копчето TIME**, а потоа го свртете бројчаникот за да го поставите времето.
- B** Изберете зона 2, а потоа ја изберете саканата функција за готвење со помош на бројчаникот. Притиснете копчето **TEMP**, потоа го свртете бројчаникот за да ја подесите температурата, и ги користите **стрелките TIME** за да го поставите времето.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да изберете друга функција за зона 2.

- Г** Притиснете **SYNC**, потоа притиснете **START/STOP** да почнете да готвите во зоната со најдолго време. Другата зона ќе прикаже **Задржување**. Единицата ќе даде сигнал и ќе ја активира втората зона кога двете зони имаат исто преостанато време.

Забелешка: Ако одлучите дека храната во една од зоните е готова со готвење пред да помине времето за готвење, можете да ја запрете зоната. Изберете ја зоната, а потоа притиснете **СТАРТ/СТОП**. Видете страница 9 за понатамошни инструкции.

- Д** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Е** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

НАТПРЕВАР

Да се готви поголема количина од истата храна, или да се готви различна храна со иста функција, температура и време:

- A** Ставете состојки во фиоките, а потоа вметнете фиоки во уредот.
- B** Изберете Зона 1. Изберете саканата функција за готвење со помош на бројчаникот. Притиснете копчето **TEMP**, потоа го свртете бројчаникот за да ја поставите температурата, и притиснете **копчето TIME**, а потоа го свртете бројчаникот за да го поставите времето.
- B** Притиснете копчето **MATCH** за да ги копираете поставувањата на зоната 1 во зона 2. Потоа притиснете **СТАРТ/СТОП** за да почнете да готвите во двете зони.
- Г** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Д** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.


Започнување на двете зони во исто време, но завршува во различно време:

- A** Изберете зона 1, а потоа ја изберете саканата функција со помош на бројчаникот. Притиснете копчето **TEMP**, а потоа го свртете бројчаникот за да ја подесите температурата.
- B** Притиснете **копче TIME**, а потоа го свртете бројчаникот за да го поставите времето.
- B** Изберете зона 2 и повторете ги чекорите 1 и 2.
- Г** Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да почнете да готвите во двете зони.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако одлучите храната во една од зоните е готова да се готви претходно времето за готвење истече, можете да ја запрете зоната. Изберете ја зоната, а потоа притиснете **СТАРТ/СТОП**. Видете страница 9 за понатамошни инструкции.

- Д** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Е** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

ГОТВЕЊЕ СО ФРИТЕЗАТА НА ТОПОЛ ВОЗДУХ - ПРОД




ГОТВЕЊЕ ВО ЕДНА ЗОНА

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сидната приклучка, а потоа го притиснете копчето за напојување.

Воздушно Фрај

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена на 200 °C. Ставете состојки во фиоката и вметнете фиока

A Ставете појасна плоча во фиоката, потоа



B Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **AIR FRY** со помош на бројчаникот.

B Притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја поставите саканата температура.

Г Притиснете **TIME** и го користете бројчаникот за да го поставите времето во Чекори од 1 минута до 1 час. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да почнете да готвите.

Забелешка: За време на готвењето можете да ја извадите фиоката и да ги протресете или фрлате состојките за вечерно крцкање.


Д Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "**COOL**" ќе се појави на екранот за 60 секунди.

Е Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

Макс Крисп

Забелешка: Не постои достапно или потребно прилагодување на температурата кога се користи функцијата Max Crisp. Температурата е поставена на 240°C.

- A** Ставете појасна плоча во фиоката, потоа ставете состојки во фиоката и вметнете фиока во уредот.




- B** Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **MAX CRISP** со помош на бројчаникот.
- B** Притиснете **TIME** и го искористите бројчаникот за да го поставите времето во чекор од 1 минута до 30 минути. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење.
- Г** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Д** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

Печење

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена на 160 ° C.

- A** Инсталирајте јасна плоча во фиоката (опционално), потоа ставете состојки во фиоката и вметнете фиока во уредот.




- B** Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **BAKE** со помош на бројчаникот.

Забелешка: За да конвертирате рецепти од традиционална рерна, ја намалете температурата за 10 ° C.

- B** Притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја поставите саканата температура.
- Г** Притиснете **TIME** и го користите бројчаникот за да го поставите времето во чекор од 1 минута до 1 час и со чекори од 5 минути од 1 до 4 часа. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење.
- Д** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Е** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.


ГОТВЕЊЕ СО ФРИТЕЗАТА НА ТОПОЛ ВОЗДУХ - ПРОДОЛЖЕНИЕ.



Печење

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена на 190°C

- A** Инсталирајте јасна плоча во фиоката (опционално), потоа ставете состојки во фиоката и вметнете фиока во уредот.




- Б** Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **ПЕЧЕЊЕ** со помош на бројчаникот
- В** Притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја поставите саканата температура.
- Г** Притиснете **TIME** и го користете бројчаникот за да го поставите времето во Чекори од 1 минута до 1 час и во 5-минутни чекори од 1 до 4 часа. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење.
- Д** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "COOL" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Е** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

Загревање

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена на 170°C

- A** Ставете појасна плоча во фиоката (опционално), потоа ставете состојки во фиоката и вметнете фиока во уредот.



- Б** Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **REHEAT** со користење на бројчаникот.
- В** Притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја поставите саканата температура.
- Г** Притиснете **TIME** и го искористите бројчаникот за да го поставите времето во чекор од 1 минута до 1 час. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со загревање.
- Д** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "**COOL**" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Е** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

Дехидрирање

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 60 °C

- A** Ставете еден слој од состојки во фиоката. Потоа ја ставете чинијата во фиоката на врвот на состојките и ставете уште еден слој на состојките на чинијата.
- Б** Изберете Зона 1 или Зона 2. Изберете **ДЕХИДРИРАЊЕ** со помош на бројчаникот. Стандардната температура ќе се појави на екранот. Користете стрелки **TEMP** за да ја поставите саканата температура.
- В** Притиснете **TIME** и го користите бројчаникот за да го поставите времето во чекор од 15 минути од 1 до 12 часа. Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со дехидрација.
- Г** Кога готвењето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и "**COOL**" ќе се појави на екранот за 60 секунди.
- Д** Отстранете состојките со исфрлање или со користење на силиконски врвови / прибор.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Уредот треба да се чисти темелно по секоја употреба. Исклучете го уредот од приклучокот и чекајте додека уредот целосно се излади пред чистење.

Дел/додаток	Чистење Метод	Машина за
	За да ја исчистите главната единица и контролниот панел, избришете ги со влажна крпа	
Главна единица	ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не потопувајте главната единица во вода или било која друга течност. НИКОГАШ не ја чистете главната единица или фиоката во машина за миење судови.	Не
Фиоки, појасни чинии и наредени полици за храна	Тие можат да се мијат во машина за миење судови или рачно. Ако се пере рачно, сите делови се сушат на воздух или се сушат со крпа. За да го продолжите животот на додатоките, препорачуваме да ги перете рачно.	Да

Ако остатоците од храна се заглавени на фиоките, чинии и наредени полици за оброци ги ставаат во лаваба исполнет со топла сапунска вода и се оставаат да се натопат.

КОРИСНИ СОВЕТИ

- A

За најдобри резултати, кога се користи Double Stack Pro, секогаш ставајте зеленчук / скроб во долната половина на фиоките на чинијата и протеините во горната половина со помош на наредените полици за оброци.
- B

За постојано покафенување, уверете се дека состојките се наредени во рамномерен слој без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, не забравяјте да ги протресете во редовни интервали во текот на поставеното време за готвење.
- B

Температурата и времето за готвење може да се прилагодат во секое време за време на готвење. Едноставно изберете зона која сакате да ја прилагодите, а потоа притиснете **стрелките TEMP** за да ја прилагодите температурата или стрелките **TIME** за да го прилагодите времето.
- G

За да конвертирате рецепти од вашата конвенционална рерна, ја намалете температурата за 10 ° C. Често ја проверувајте храната за да избегнете преварување.
- D

Повремено, вентилаторот од фритюрникот ќе дува лесна храна наоколу.
За да се ублажи ова, обезбедете храна (како горното парче леб на сендвич) со котел стапчиња.
- E

Појасните чинии и наредените полици за оброци ги подигнуваат состојките во фиоките така што воздухот може да циркулира под и околу состојките за рамномерни, свежи резултати.
- Ж

По изборот на функција за готвење, можете да притиснете **STOP/START** за да започнете да готвите веднаш. Уредот ќе работи на стандардната температура и време.
- 3

За најдобри резултати со свеж зеленчук и компири, користете најмалку 1 супена лъжица масло. Додавајте повеќе масло по желба за да го постигнете посакуваното ниво на крцкавост.
- И

За најдобри резултати, проверете напредокот во текот на готвењето и отстранете храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеаво. Препорачуваме користење на термометар за следење на внатрешната температура на месото и рибата.
- K

За најдобри резултати, отстранете храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да се избегне преварување.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

- **Како да ја прилагодам температурата или времето додека користам една зона?**
Изберете активна зона, потоа притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја прилагодите температурата или притиснете **TIME** и го користите бројчаникот за да го прилагодите времето.
- **Како да ја прилагодам температурата или времето додека користам двојни зони?**
Изберете саканата зона, притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја прилагодите температурата или притиснете **TIME** и го прилагодете времето.
- **Дали уредот треба претходно да се загрее?**
Уредот не треба претходно да се загрева.
- **Дали можам да готвам различна храна во секоја зона и да не се грижам за вкрстена контаминација?**
Да, и двете зони се самостојни со посебни елементи за греење и вентилатори.
- **Како да го паузирам одбројувањето?**
Тајмерот за одбројување автоматски ќе се паузира кога ќе ги извадите фиоките од уредот. Повторно вметнете фиока во рок од 10 минути за да продолжите со готвењето или зоната со отворена фиока ќе биде откажана.
- **Како да запрат една зона кога ги користам двете зони?**
За да се запре една зона, прво притиснете копче за зона, а потоа притиснете **STOP/START**. За да ги запрат и двете зони едноставно притиснете **STOP/START**.
- **Дали фиоката е безбедна за да се стави на мојата работна површина?**
Фиоката ќе се загрее за време на готвење. Внимавајте при ракување и ставете само на површини отпорни на топлина.
- **Кага треба да ја користам чинијата?**
Користете посвежа чинија кога сакате храната да излезе крцкава. Чинијата ја крева храната во фиоката, така што воздухот може да тече под и околу неа за да се подготват состојките рамномерно.
- **Кага треба да ги користам наредените полици за јадење?**
Користете наредени полици за оброк кога сакате да готвите два слоја храна во една фиока. Ставете зеленчук / скроб во долната половина на фиоката и протеин во горната половина на фиоката. Не се препорачува мешање на свежи и замрзнати состојки во иста фиока. За најдобар излез, гответе замрзната храна во рамките на 1 фиока.
- **Зошто мојата храна не се готви целосно?**
Уверете се дека фиоката е целосно вметната за време на готвење. За постојано покафенување, уверете се дека состојките се наредени во рамномерен слој на дното на фиоката без преклопување. Протресете фиоката за да ги фрлите состојките за еднаква крцкава. Температурата и времето за готвење може да се прилагодат во секое време за време на готвење. Едноставно изберете посакуваната зона, притиснете **TEMP** и го користите бројчаникот за да ја прилагодите температурата или притиснете **TIME** и го користите бројчаникот за да го прилагодите времето.
- **Зошто мојата храна е изгорена?**
За најдобри резултати, проверете напредокот во текот на готвењето и отстранете храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеаво. Отстранете храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да се избегне прегорување.
- **Зошто некои состојки дуваат наоколу при пржење на воздух?**
Повремено, вентилаторот од фритурникот ќе дува лесна храна наоколу. Користете дрвени кожел стапчиња за да обезбедите лесна храна, како горното парче леб на сендвич.
- **Можете ли да се пржат влажни, повредени состојки?**
Да, но користете соодветна техника на панирање. Важно е храната да се обложи прво со брашно, потоа со јајце, а потоа со трошки од леб. Притиснете трошки од леб цврсто врз тепаните состојки, така што трошите нема да бидат издувани од вентилаторот.
- **Зошто единицата издава звучни сигнали?**
Или храната е завршена со готвењето или укажува на тоа дека другата зона почнала да се готви.
- **Зошто екранот стана црн?**
Уредот е во режим на чекање. Притиснете ☺ копче за да го вклучите повторно.
- **Зошто има "Е" порака на екранот?**
Уредот не функционира правилно. Молиме контактирајте Службата за клиенти на 0800 862 0453.

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

Нинџа гаранција

Кога потрошувачот купува производ во Велика Британија, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете вашите законски права против трговецот на мало, вклучувајќи го и Нинџа ако сте го купиле вашиот Нинџа кујнски апарат од ninjakitchen.eu. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи што му даваме на сопственикот дополнителна, бесплатна гаранција за делови и труд од производителот до 2 години.

Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Гаранцијата на производителот не влијае на вашите законски права.

Колку долго се гарантирани новите Нинџа машини?

Гаранцијата на нашиот производител трае една година од денот на купување како стандард, или две години ако ја регистрирате својата покупка кај нас во рок од 28 дена.

Како да ја регистрирам мојата Нинџа гаранција?

Ако сте го купиле вашиот Нинџа кујнски апарат директно од ninjakitchen.eu вашата гаранција се регистрира автоматски. Ако сте го купиле од било кое друго место во Велика Британија, можете да ја регистрирате својата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето.

- За да се регистрирате онлајн, ве молиме посетете www.ninjakitchen.eu/register-guarantee или го скенирајте QR кодот во вашата брошура со инструкции.

- Забележете го датумот на купување на машината.

ВАЖНО:

- Зачувајте ја потврдата ако сте го купиле кујнскиот апарат Ninja од било кое место освен од ninjakitchen.eu. Ќе ви треба да побарате според вашата гаранција.
- Бесплатната нинџа гаранција важи само во Велика Британија.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата бесплатна нинџа гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, ќе добиете дополнителна година на покривање. Ние исто така ќе ги имаме вашите податоци при рака ако некогаш треба да стапиме во контакт. Ако понатаму се согласувате да примате пораки од нас, исто така можете да добивате совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашиот Нинџа кујнски апарат и да ги слушнете последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата.

Што е покриено со бесплатната нинџа гаранција?

Поправка или замена (по дискреција на Нинџа) на вашата Нинџа машина, вклучувајќи ги сите делови и труд.

Што не е покриено со бесплатната нинџа гаранција?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување или грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со кујнскиот апарат Нинџа што не е во согласност со прирачникот за работа на Нинџа кој се доставува со вашата машина.
- Штета предизвикана од употребата на кујнскиот апарат Ninja за нешто друго освен за нормални домашни цели.
- Штета предизвикана од употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за работа.
- Штета предизвикана од употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Ninja
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од Нинџа).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти.

Како да побарам бесплатна Нинџа гаранција?

Контактирајте ја нашата телефонска линија за помош за клиенти на 0800 862 0453. За работно време моља посетете ја нашата веб-страница под "Контактирајте нас". Слободно е да се јавите, и ќе бидете директно контактирани со претставник на Нинџа. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на <https://support.ninjakitchen.eu/>. Претставникот на Нинџа ќе помине низ некои проблеми со вас, и ако заклучиме дека предметот не успеал, ние ќе ви испратиме замена или етикета за враќање за да ни го испратите дефектниот предмет бесплатно до нас. Кога ќе ни го испорачате дефектниот производ, ние ќе ви испратиме замена.

Имајте на ум дека предметот ќе треба да биде во кутија кога ќе ни го вратите. Тоа може да биде било која соодветна кутија, не мора да биде оригиналното пакување.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. Во www.ninjakitchen.eu ќе најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини. Имајте на ум дека штетата предизвикана од употребата на Резервните делови кои не се нинџа може да не бидат покриени со вашата гаранција.

[illegible]



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI® og NINJA® er registrerede varemærker i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI® und NINJA® sind eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO КИНА

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

FOODI® and NINJA® are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI® y NINJA® son marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN КИНА

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI® et NINJA® sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC dans de l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI® e NINJA® e marchi registrati di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. stampato во КИНА

SharkNinja Europe Ltd
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI® en NINJA® zijn gedeponeerde handelsmerken in de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. ГЕДРУК

BO КИНА

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI® og NINJA® er registrerte varemerker i EU som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI® e NINJA® são marcas registradas da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Impresso на Кина

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI® ja NINJA® on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI® och NINJA® är registrerade varumärken i EU för SharkNinja Operativ LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

NINJA®

Double Stack XL

**2-DRAWER
AIR FRYER**

9.5L capacity
*for large families
& entertaining*

SL400EU

**Udhëzime për
përdorim**



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

® Ninja Double Stack XL 2-Sirtar Air Fryer



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu/register -
Garanci



Skanoni një kod QR duke përdorur
një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Ruaj konfirmimin)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~, 50-60Hz

Watts: 2470W

TIP: Ju mund të gjeni modelin dhe numrat serik në etiketë me një kod QR në pjesën e pasme të pajisjes në anën e kablos së energjisë.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake.

Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit apo shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni

Me përgjegjësi nxisin ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes Ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

Ju lutem vizitoni ninjakitchen.eu/register-guarantee ose telefononi në 0800 862 0453 për të regjistruar produktin tuaj të ri Ninja® brenda 28 ditëve nga blerja. Do t'ju kërkohet të jepni emrin e dyqanit, datën e blerjes dhe numrin e modelit së bashku me emrin dhe adresën tuaj.

Regjistrimi do të na lejojë të kontaktojmë me ju në rast të një alarmi për sigurinë e produktit.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni Ninja® Double Stack XL 2-Drawer Air Fryer.

Gjatë përdorimit të një pajisjeje elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë , duke përfshirë këto:

PARALAJMËRIMET

- 1 Ky aparat mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- 2 Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve. **MOS** lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur përdoret pranë fëmijëve.
- 3 Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen.
- 4 **MOS** vendosni ose ruani asgjë mbi produktin kur jeni në përdorim.
- 5 Për të parandaluar zjarrin, **mos** e vendosni pajisjen në një furrë të nxehur ose pranë një hobi gazi ose elektrik.
- 6 **KURRË mos** përdorni një dalje elektrike nën banak.
- 7 **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë.
- 8 **MOS** përdorni një vazhdim. Një kordon i shkurtër energjie përdoret për të zvogëluar rrezikun që fëmijët nën 8 vjeç të kapin kabllon ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të bien mbi një kablo më të gjatë.
- 9 Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, **mos** e zhytni kabllon, bazat ose strehimin e njësisë kryesore në ujë ose në lëngje të tjera. Gatواني vetëm në sirtarin e caktuar.
- 10 Kontrolllo rregullisht pajisjen dhe kordonin e energjisë. **MOS** e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose në bazament. Nëse pajisja
- 11 **GJITHMONË** sigurohuni që njësia të instalohet siç duhet para përdorimit.
- 12 Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15 cm hapësirë mbi dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e duhur të ajrit
- 13 **MOS** e mbuloni ventilatorin e ajrit gjatë kohës që njësia është duke vrapuar. Kjo do të parandalojë edhe gatimin shkaktojë mbinxehje.
- 14 Para se të vendosni sirtarin në njësine kryesore, sigurohuni që sirtari dhe pajisja të jenë të pastra dhe të thata duke fshirë me një leckë të butë.
- 15 Kjo pajisje është për familjen Vetëm përdore. **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar. **Nuk** përdoret në automjete apo varka në lëvizje. **Mos** përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- 16 Sigurohuni që sipërfaqja jetë jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë. **MOS** e lëvizni pajisjen kur jeni në përdorim.
- 17 **MOS** e vendosni pajisjen afër skajit të tavolinës së punës gjatë funksionimit.
- 18 **MOS** përdorni aksesore që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja. Mos i vendosni aksesorët në një furrë me mikrovalë, dolli, furrë convection ose furrë konvencionale, ose në një hobi qeramike, bobinë elektrike, djegës gazi ose grilë në natyrë. Përdorimi i aksesoreve që nuk janë rekomanduar nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- 19 **GJITHMONË** sigurohuni që sirtarët të jenë të mbyllur siç duhet para operacionit.
- 20 **MOS** e përdorni pajisjen pa sirtarë të instaluar.
- 21 **Mos** e përdorni këtë pajisje për

22 Parandaloni kontaktin me ushqimin me elementët e ngrohjes. **MOS** e teproni kur gatueri. Mbimbushja mund të shkaktojë dëmtime ose dëme materiale ose të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes.

23 Tensioni i prizës mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, përdorni një termometër për të kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.

24 Nëse pajisja lëshon tym të zi, fike menjëherë. Prisi që duhani të ndalet para se të hiqni aksesoret e gatimit.

25 **MOS** prekni sipërfaqet e ngrohta. Sipërfaqet e pajisjes janë të ngrohta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose lëndimet trupore, **GJITHMONË** përdorni jastëkë mbrojtës të ngrohtë ose doreza të izoluar të furrës dhe përdorni dorezat.

26 Duhet pasur kujdes kur pajisja përmban ushqim të ngrohtë. Përdorimi i papërshtatshëm mund të rezultojë në lëndime trupore.

27 Ushqimi i derdhur mund të shkaktojë djegie serioze, mbajini pajisjet dhe litarët larg fëmijëve. **MOS** lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose të banakëve ose të prekë sipërfaqet e nxehta.

28 Sirtarët, raftet dhe pjatat bëhen jashtëzakonisht të nxehta gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik gjatë heqjes së sirtarëve, rafteve dhe pllakave nga pajisjet.

GJITHMONË vendosni sirtarë, rafte dhe pllaka në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë pas heqjes. **MOS** i prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit.

29 **MOS** vendosni asnjë nga materialet e mëposhtme në njësi: letër, karton, plastikë, qese pjekjeje, etj. Ata mund të shkaktojnë zjarr.

30 Duhet pasur kujdes kur përdorim kontenerë të bërë nga ndonjë material tjetër përveç metalit apo qelqit.

31 Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.

32 Për ta fikur, fiken kontrollin OFF, dhe pastaj zhbllokoni kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit. Lejoni të ftoheni para se të pastroni, çmontoni, vishni ose mblidhni Jashtë pjesëve dhe magazinimit.

33 **MOS** pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike.

34 Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.



Tregon leximin dhe shqyrtimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme në pronë nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.




Kini kujdes të shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.



Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.


PJESËT

Njësia kryesore




Dalja e ajrit

Paneli i kontrollit




Pllaka rripash jo ngjitëse
(Një për çdo sirtar)



A

Sirtarë jo ngjitës
(Një për çdo zonë)



Raftet për vaktet e rregulluara (një për çdo sirtar)

TË NJOHËSH SKUQËSEN E AJRIT

BUTONAT E FUNKSIONIT

SKUQJA E AJRIT: Përdoreni këtë veçori për t'i dhënë ushqim crispiness dhe crunch me pak ose aspak vaj.

MAX CRISP: Më e mira për të gatuar sasi më të vogla ushqimesh të ngrira si patatet e skuqura dhe petullat e pulës, të cilat mund të kenë nevojë për nxehtësi të lartë.

BAKING: Krijoni ëmbëlsira dhe ëmbëlsira të pjekura dekadente.

BAKE: Përdoreni pajisjen si furrë për mish të njomë dhe më shumë.


REHEAT: Rigjallëroni mbetjet duke u ngrohur butësisht, duke ju lënë me rezultate të freskëta.

DEHIDRATONI: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet për snacks të shëndetshëm.

Butoni i energjisë: Butoni e ndez pajisjen dhe gjithashtu fiket dhe ndalon të gjitha funksionet e gatimit.

BUTONAT E OPERACIONIT

- ① Kontrolloni daljen e sirtarit në të majtë (Zona 1).
- ② Kontrolloni daljen e sirtarit në të djathtë (Zona 2).



Kur është caktuar koha, ekrani dixhital tregon HH:MM.

Butoni TEMP: Shtypni butonin **TEMP**, pastaj kthejeni dialin për të rregulluar temperaturën e gatimit para ose gjatë gatimit.

Butoni KOHA: Shtypni butonin **TIME**, pastaj kthejeni cadrën për të rregulluar kohën e gatimit në çdo funksion para ose gjatë ciklit të gatimit.

DOUBLE STACK PRO: Kuzhinieri 4 Ushqim njëherësh në 2 sirtarë të pavarur të skuqjes së ajrit për vakte dhe snacks me kruajtje të barabartë.

Butoni SYNC: Sinkronizon automatikisht kohën e gatimit për t'u siguruar që të dy zonat të përfundojnë në të njëjtën kohë, edhe nëse kanë kohë të ndryshme gatimi.

Përputhet automatikisht me parametrat e Zonës 2 me ato të zonës 1 për të gatuar një sasi më të madhe të të njëjtit ushqim ose për të gatuar ushqime të ndryshme me të njëjtin funksion, temperaturë dhe kohë.

Butoni START/STOP: Kthejeni dialin nga njëra anë në tjetrën për të zgjedhur funksionin e dëshiruar. Filloni të gatuar duke shtypur butonin **START/STOP**.

HOLD MODE: Hold do të shfaqet në pajisje ndërsa në modalitetin **SYNC**. Një zonë do të gatujë, ndërsa tjetra do të mbajë deri sa koha të jetë në sinkron.


STANDBY MODE: 10 secili Minuta pa bashkëvepruar me panelin e tabelës, pajisja do të hyjë në modalitetin standby.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- Hiqni dhe hidhni materialin e paketimit, etiketat promocionale dhe shiritin nga pajisja.
- B** Hiqi të gjitha të bashkangjiturat nga paketa dhe lexoje me kujdes këtë manual. Ju lutemi kushtojni vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur dëmtimet ose dëmtimet e pronës.
 - C** Lajini sirtarët në ujë të ngrohtë sapun, pastaj rindezni dhe thahuni mirë. Sirtarët, raftet e grumbulluara të ngrënies dhe pjatat e holla janë sendet e vetme të sigurta për larësit e pjatolarëve. Megjithatë, për të zgjatur jetën e aksesoreve, ne rekomandojmë larjen e duarve. **KURRË mos** e pastroni njësinë kryesore në lavaman.
 - D** Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15 cm hapësirë nga të gjitha anët për qarkullimin e duhur të ajrit.

GATIMI NË SKUQJEN E AJRIT TË NXEHTË

UDHËZUESI I SHPEJTË I REFERIMIT PËR RECETAT DHE TABELAT E GATIMIT



GATIMI ME DOUBLE STACK PRO

Double Stack Pro ju lejon të gatuar 4 pjata njëherësh në 2 sirtarë të pavarur. Ju mund të gatuar në të dy zonat ose vetëm në një zonë.

Për udhëzime të hollësishme se si të përdorni **SYNC** ose **MATCH**, shih faqen 40.

Kur përdorni këto funksione, shtypni **DOUBLE STACK PRO** përpara se të shtypni **SYNC** ose **MATCH**.

Kur gatuar në një zonë, shtypni **DOUBLE STACK PRO** para se të shtypni **START/STOP**.

Për udhëzime të hollësishme se si të përdorim çdo veçori, shih faqet 41-44.

FUNDI I KOHËS SË GATIMIT NË NJË ZONË (NDËRSA PËRDORNI TË DYJA ZONAT)

- A** Zgjidhni një zonë që dëshironi të ndaloni.
- B** Shtypni **START/STOP** për të përfunduar gatimin.
- C** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "COOL" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.

PUSHIMI I GATIMIT

Gatimi do të ndalet automatikisht kur sirtari të hiqet. Rifreskoni sirtarin për të vazhduar gatimin.

Kur përdoret në sinkronizim ose në modalitetin MATCH

Nëse hapni një sirtar, sirtari tjetër do të ndalet automatikisht, kështu që gatimi do të përfundojë në të njëjtën kohë.

Rifreskoni sirtarin për të vazhduar gatimin në të dyja zonat.

Shënim: Nëse sirtari hiqet për më shumë se 2 minuta **gjatë gatimit gjatë përdorimit të SYNC**, atëherë programi do të anulohet. Ju do të duhet të riprogramoni çdo zonë për të vazhduar gatimin.

GATIMI ME TEKNOLOGJINË DUALZONE

Teknologjia DualZone përdor dy zona gatimi për të rritur polyvalencën. Veçoria e sinkronizimit siguron që, pavarësisht nga rregullimet e ndryshme të gatimit, të dyja zonat do të përfundojnë gati për t'u shërbyer në të njëjtën kohë.

Për udhëzime të hollësishme se si të përdorim çdo veçori, shih faqet 9-12.

SINKRONIZIMI

Për të përfunduar gatimin në të njëjtën kohë me ushqimin ka kohë të ndryshme gatimi, temperatura, madje edhe funksione:

- A** Vendosni përbërësit në sirtarë, pastaj futni sirtarët në pajisje.
- B** Zgjidh Zonën 1. Zgjidh funksionin e dëshiruar të gatimit duke përdorur dialin. Shtyp butonin **TEMP**, pastaj ktheje numrin për të vendosur temperaturën dhe shtyp **butonin TIME** dhe pastaj ktheje numrin për të caktuar kohën.
- C** Zgjidh zonën 2, dhe pastaj zgjidh funksionin e dëshiruar të gatimit duke përdorur dialin. Shtyp butonin **TEMP**, pastaj ktheje cadran për të rregulluar temperaturën dhe përdor **shigjetat TIME** për të përcaktuar kohën.

SHËNIM: Ju mund të zgjidhni një veçori të ndryshme për Zonën 2.

- D** Shtypni **SYNC**, pastaj shtypni **START/STOP**. Filloni të gatuar në zonë me kohën më të gjatë. Zona tjetër do të shfaqet **Hold**. Njësia do të sinjalizojë dhe aktivizojë zonën e dytë kur të dy zonat kanë të njëjtën sasi kohe të mbetur.

Shënim: Nëse vendosni se ushqimi në një nga zonat është gati për të gatuar para se të kalojë koha e gatimit, mund ta ndaloni zonën. Zgjidh zonën dhe pastaj shtyp **START/STOP**. Shih faqen 9 për udhëzime të mëtejshme.

- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe **"COOL"** do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- F** Hiani përbërësit duke hedhur ose duke

NDESHJA

Për të gatuar një sasi më të madhe të të njëjtit ushqim, ose për të gatuar ushqime të ndryshme me të njëjtin funksion, temperaturë dhe kohë:

- A** Vendosni përbërësit në sirtarë, pastaj futni sirtarët në pajisje.
- B** Zgjidh Zonën 1. Zgjidh funksionin e dëshiruar të gatimit duke përdorur dialin. Shtyp butonin **TEMP**, pastaj ktheje dialin për të vendosur temperaturën dhe shtyp **butonin TIME**, pastaj ktheje numrin për të caktuar kohën.
- C** Shtypni butonin **MATCH** për të kopjuar rregullimet e Zonës 1 në Zonën 2. Pastaj shtypni **START/STOP** për të filluar gatimin në të dy zonat.
- D** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe **"COOL"** do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- E** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikon.


Duke filluar të dyja zonat në të njëjtën kohë, por duke përfunduar në kohë të ndryshme:

- A** Zgjidh Zonën 1, dhe pastaj zgjidh funksionin e dëshiruar duke përdorur dialin. Shtyp butonin **TEMP**, dhe pastaj ktheje dialin për të rregulluar temperaturën.
- B** Shtypni **butonin TIME**, dhe pastaj kthejeni cadran për të caktuar kohën.
- C** Zgjidh zonën 2 dhe përsërit hapat 1 dhe 2.
- D** Shtypni **START/STOP** për të filluar gatimin në të dy zonat.

SHËNIM: Nëse zgjidhni ushqimin në një nga zonat është gati të gatuar përpara kohe
Koha e gatimit mbaroi, ju mund të ndaloni zonën. Zgjidh zonën dhe pastaj shtyp **START/STOP**. Shih faqen 9 për udhëzime të mëtejshme.

- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe **"COOL"** do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.

GATIMI NË SKUQJEN E AJRIT - PËR T'U VAZHDUAR.




GATIMI NË NJË ZONË

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në prizën e murit dhe pastaj shtypni butonin e energjisë (🔌).

Air Fry

SHËNIM: Temperatura është vendosur në 200°C.

- A** Vendosni një dërrasë shiriti në sirtar, pastaj vendosni përbërësit në sirtar dhe futeni sirtarin në pajisje.



- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **AIR FRY** duke përdorur cadrën.
- C** Shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
- D** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni dialin për të caktuar kohën për
Hapat nga 1 minutë deri në 1 orë. Shtyp **START/STOP**
Për të filluar gatimin.


Shënim: Gjatë gatimit, ju mund të nxirrni sirtarin dhe të tundni ose hidhni përbërësit për krunchin e mbrëmjes.

- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- F** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikoni.

Max Crisp

Shënim: Nuk ka rregullim të temperaturës në dispozicion ose kërkohet kur përdorni funksionin Max Crisp. Temperatura është vendosur në 240°C.

- A** Vendosni një dërrasë shiriti në sirtar, pastaj vendosni përbërësit në sirtar dhe futeni sirtarin në pajisje.




- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **MAX CRISP** duke përdorur dialin.
- C** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni cadran për të vendosur kohën në rritje nga 1 minutë në 30 minuta. Shtypni **START/STOP** për të filluar gatimin.
- D** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- E** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikoni.

Pjekja

SHËNIM: Temperatura është vendosur në 160°C.

- A** Instaloni një pjatë të qartë në sirtar (opsional), pastaj vendosni përbërësit në sirtar dhe futeni sirtarin në njësi.




- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **BAKE** duke përdorur dialin.

Shënim: Për të konvertuar recetat nga një furrë tradicionale, zvogëloni temperaturën me 10°C.

- C** Shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
- D** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni cadran për të vendosur kohën në incizime nga 1 minutë deri në 1 orë dhe në 5 minuta incizime nga 1 në 4 orë. Shtyp **START/STOP** për të filluar gatimin.
- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- F** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikoni.


GATIMI NË SKUQJEN E AJRIT - PËR T'U VAZHDUAR.



Pjekja

SHËNIM: Temperatura është vendosur në 190°C

- A** Instaloni një pjatë të qartë në sirtar (opsional), pastaj vendosni përbërësit në sirtar dhe futeni sirtarin në njësi.




- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **BAKE** duke përdorur dialin
- C** Shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
- D** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni dialin për të caktuar kohën për
Hapat nga 1 minutë deri në 1 orë dhe në 5 minuta rritje nga 1 deri në 4 orë. Shtyp **START/STOP** për të filluar gatimin.
- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- F** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikon.

Ngrohja

SHËNIM: Temperatura është vendosur në 170°C

- A** Vendosni një fletë letre në sirtar (opsional), pastaj vendosni përbërësit në sirtar dhe futeni sirtarin në pajisje.



- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **REHEAT**
Duke përdorur dialin.
- C** Shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
- D** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni dialin për të vendosur kohën në rritje nga 1 minutë deri në 1 orë. Shtypni **START/STOP** për të filluar ngrohjen.
- E** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- F** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikoni.

Dehidratim

SHËNIM: Temperatura është e vendosur paraprakisht në 60°C

- A** Vendosni një shtresë përbërësish në sirtar, pastaj vendoseni pjatën në sirtar mbi përbërësit dhe vendosni një shtresë tjetër përbërësish në pjatë.
- B** Zgjidh Zonën 1 ose Zonën 2. Zgjidh **DEHIDRATIN** duke përdorur dialin. Temperatura e paracaktuar do të shfaqet në ekran. Përdorni shigjetat **TEMP** për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
- C** Shtypni **KOHËN** dhe përdorni cadran për të vendosur kohën në 15 minuta rritje nga 1 deri në 12 orë. Shtypni **START/STOP** për të filluar dehidratimin.
- D** Kur gatimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një bip dhe "**COOL**" do të shfaqet në ekran për 60 sekonda.
- E** Hiqni përbërësit duke hedhur ose duke përdorur këshilla/ustensile silikoni.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi. Zhbloko pajisjen dhe prit derisa pajisja të jetë ftohur plotësisht para se të pastrohet.

Del/Appendix	Pastrimi Metoda	Pjatararëse larëse
	Për të pastruar njësinë kryesore dhe panelin e kontrollit, fshijini ato me një leckë të lagur	
Njësia kryesore	SHËNIM: Kurrë mos e zhytni njësinë kryesore në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. KURRË mos e pastroni njësinë ose sirtarin kryesor në lavaman.	Mos
Sirtarë, pjata dhe raftet ushqimesh të grumbulluara	Ato mund të lahen në lavatrigë ose me dorë. Nëse lahen me dorë, të gjitha pjesët thahen nga ajri ose thahen me peshqir. Për të zgjatur jetën e aksesoreve, ne rekomandojmë larjen e tyre me dorë.	Po

Nëse mbetjet ngecin në sirtarë, pllakat dhe raftet e grumbulluara të ushqimit vendosen në një lavaman të mbushur me ujë të nxehtë sapun dhe lihen për t'u tretur.

KËSHILLA TË DOBISHME

- A** Për rezultate më të mira, kur përdorni Double Stack Pro, vendosni gjithmonë perime/amidon në gjysmën e poshtme të sirtarëve të pllakave dhe proteina në gjysmën e sipërme duke përdorur raftet e ushqimit të grumbulluar.

B Për një bruning të qëndrueshëm, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, sigurohuni që t'i tundni në intervale të rregullta gjatë kohës së gatimit të caktuar.

C Temperatura dhe koha e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht zgjidhni zonën që dëshironi të rregulloni dhe pastaj shtypni **shigjetat TEMP** për të rregulluar temperaturën ose shigjetat TIME për të rregulluar kohën.

D Për të konvertuar recetat nga furra juaj konvencionale, zvogëloni temperaturën me 10°C. Kontrolloni shpesh ushqimin për të shmangur ngrënien e tepërt.

E Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë ushqim të lehtë përreth. Për ta pakësuar këtë, siguroni ushqim (si pjesa e sipërme e bukës në një sanduiç) me shkopingj kokteji.
- F** Pjatat e holla dhe raftet e grumbulluara të ushqimit ngrënë përbërësit në sirtarë në mënyrë që ajri të qarkullojë nën dhe rreth përbërësve për rezultate të barabarta dhe të freskëta.

G Pas zgjedhjes së funksionit të gatimit, ju mund të shtypni **STOP / START** për të filluar gatimin menjëherë. Njësia do të funksionojë në temperaturën dhe kohën e paracaktuar.

H Për rezultate më të mira me perime të freskëta dhe patate, përdorni të paktën 1 lugë vaj. Shtoni më shumë vaj sipas dëshirës për të arritur nivelin e dëshiruar të krungëtjes.

I Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i kafesë. Ne rekomandojmë përdorimin e një termometri për të monitoruar temperaturën e brendshme të mishit dhe peshkut.

J Për rezultate më të mira, hiqni ushqimin menjëherë pasi të mbarojë koha e gatimit për të shmangur ngrënien e tepërt.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

- **Si ta rregulloj temperaturën ose motin gjatë përdorimit të një zone?**
Zgjidhni një zonë aktive, pastaj shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të rregulluar temperaturën, ose shtypni **TIME** dhe përdorni cadran për të rregulluar kohën.
- **Si ta rregulloj temperaturën ose motin gjatë përdorimit të zonave të dyfishta?**
Zgjidhni zonën e dëshiruar, shtypni **TEMP** dhe përdorni dial për të rregulluar temperaturën ose shtypni **Koha** dhe përsëritja e kohës.
- **A duhet të parangrohet pajisja?**
Pajisja nuk ka nevojë të parangrohet.
- **A mund të gatuj ushqime të ndryshme në çdo zonë dhe të mos shqetësohem për kontaminimin e kryqëzuar?**
Po, të dyja zonat janë të vetëpërmbytura me elementë të veçantë ngrohjeje dhe ventilatorë.
- **Si ta ndërpres numërimin mbrapsht?**
Kohëmatësi i numërimit mbrapsht do të ndalet automatikisht kur të hiqni sirtarët nga pajisja. Rifreskoni sirtarin brenda 10 minutave për të rifilluar gatimin ose zona e sirtarëve të hapur do të anulohet.
- **Si ta ndaloj një zonë kur përdor të dyja zonat?**
Për të ndaluar një zonë, së pari shtypni butonin e zonës, dhe pastaj shtypni **STOP / START**. Për të ndaluar të dyja Zonat, thjesht shtypni **STOP/START**.
- **A është sirtari i sigurt për t'u vendosur në desktoptin tim?**
Sirtari do të nxehtë gjatë gatimit. Përdorni kujdes kur merreni dhe vendoseni vetëm në sipërfaqet rezistente ndaj nxehtësisë.
- **Kur duhet ta përdor pjatën?**
Përdorni një tas më të freskët kur doni që ushqimi të dalë i freskët. Pjata e ngre ushqimin në sirtar në mënyrë që ajri të rrjedhë poshtë dhe përreth tij për të gatuar përbërësit në mënyrë të barabartë.
- **Kur duhet t'i përdor raftet e porositura për të ngrënë?**
Përdorni raftet e grumbulluara të ushqimit kur dëshironi të gatuar dy shtresa ushqimi në një sirtar. Vendosni perimet/amidonët në gjysmën e poshtme të sirtarit dhe proteinat në gjysmën e sipërme të sirtarit. Nuk rekomandohet të përzihen përbërësit e freskët dhe të ngrirë në të njëjtin sirtar. Për prodhimin më të mirë, gatuar ushqim të ngrirë brenda 1 sirtari.
- **Pse ushqimi im nuk gatuhet plotësisht?**
Sigurohuni që sirtari të futet plotësisht gjatë gatimit. Për kafeinë e vazhdueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të sirtarit, pa mbivendosje. Tundeni sirtarin për të hedhur përbërësit për një kruajtje të barabartë. Temperatura dhe koha e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht zgjidhni zonën e dëshiruar, Shtypni **TEMP** dhe përdorni cadran për të rregulluar temperaturën ose për të shtypur **KOHËN** dhe përdorni cadran për të rregulluar kohën.
- **Pse më digjet ushqimi?**
Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i kafesë. Hiqni ushqimin menjëherë pasi koha e gatimit të mbarojë për të shmangur ngrënien e tepërt.
- **Pse disa përbërës fryjnë kur skuqen ajrin?**
Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë ushqim të lehtë përreth. Përdorni shkopinj kokteji prej druri për të siguruar një vakt të lehtë, si pjesa e sipërme e bukës në një sanduiç.
- **A mund të skuqni përbërësit e njomë dhe të kalbur?**
Po, por përdor teknikën e duhur të bukës. Është e rëndësishme të lyeni ushqimin fillimisht me miell, pastaj me një vezë dhe pastaj me thërrime buke. Shtypni fort thërrimet e bukës kundër përbërësve të rratur, në mënyrë që thërrimet të mos fryhen nga ventilatori.
- **Pse njësia lëshon bip?**
Ose ushqimi ka mbaruar gatimin ose tregon se zona tjetër ka filluar të gatuarë.
- **Pse ekrani u bë i zi?**
Pajisja është në gjendje gatishmërie. Shtyp  një buton për ta kthyer mbrapsht.
- **Pse ka një mesazh "E" në ekran?**
Pajisja nuk po funksionon siç duhet. Ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit në 0800 862 0453.

Garancia Ninja

Kur një konsumator blen një produkt në Mbretërinë e Bashkuar, ata përfitojnë nga të drejtat ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja statutores"). Ju mund të zbatoni të drejtat tuaja ligjore kundër shitësit, duke përfshirë Ninja, nëse keni blerë pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja nga ninjakitchen.eu. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona, sa që ne i japim pronarit një garanci shtesë, falas të prodhuesit mbi pjesët dhe punën deri në 2 vjet.

Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Garancia e prodhuesit nuk ndikon në të drejtat tuaja statutores.

Sa kohë janë të garantuara makinat e reja Ninja?

Garancia e prodhuesit tonë zgjat për një vit nga data e blerjes si standard, ose dy vjet nëse regjistroni blerjen tuaj me ne brenda 28 ditëve.

Si ta regjistroj garancinë time ninja?

Nëse keni blerë pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja direkt nga ninjakitchen.eu garancia juaj është regjistruar automatikisht. Nëse e bleve nga kudo tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, mund ta regjistrosht garancinë tënde online brenda 28 ditëve nga blerja.

- Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu/register-guarantee ose skanoni kodin QR në broshurën tuaj të udhëzimeve.

- Vini re datën e blerjes së makinës.

E RËNDËSISHME:

- **Mbajeni faturën tuaj** nëse keni blerë pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja nga çdo vend tjetër përveç ninjakitchen.eu. Ju do të duhet ta kërkonti atë nën garancinë tuaj.
- Garancia Ninja falas është e vlefshme vetëm në Mbretërinë e Bashkuar.

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit për garancinë time ninja falas?

Kur të regjistroni garancinë tuaj, do të merrni një vit tjetër mbulimi. Ne gjithashtu do të kemi detajet tuaja në dorë nëse ndonjëherë kemi nevojë për të marrë në kontakt. Nëse më tej pranonit të merrni mesazhe nga ne, ju gjithashtu mund të merrni këshilla se si të merrni më të mirën nga pajisjet tuaja të kuzhinës Ninja dhe të dëgjoni të rejtat më të fundit në lidhje me teknologjinë e re Ninja dhe lançimet.

Çfarë mbulohet nga Garancia e Lirë e Ninxhave?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të makinës suaj Ninja, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia e ninjave falas?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale ose gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, abuzimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjes së kuzhinës Ninja që nuk përputhet me manualin operativ Ninja Kitchen Appliance që erdhi me makinën tuaj.
- Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pajisjes së kuzhinës Ninja për çdo gjë tjetër përveç qëllimeve normale shtëpiake.
- Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet e operimit.
- Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agentëve të tij.

Si mund të pretendoj një garanci ninja falas?

Kontaktoni linjën tonë të ndihmës për klientët në 0800 862 0453 Për orë pune ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit nën 'Contact Us' Feel free to call, dhe ju do të kontaktoheni direkt nga një përfaqësues Ninja Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në <https://support.ninjakitchen.eu/>. **probleme me ju dhe nëse konkludojmë se artikulli ka dështuar, ne do t'ju dërgojmë një etiketë zëvendësuese ose kthyesë për të na dërguar pa pagesë sendin me defekt. Kur të na dorëzoni produktin me defekt, ne do t'ju dërgojmë një zëvendësim.**

Ju lutem vini re se artikulli do të duhet të jetë në një kuti kur ju na e ktheni atë. Mund të jetë çdo kuti e përshtatshme, nuk ka pse të jetë paketimi original.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit Ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi dhe aksesore për të gjitha makinat Ninja. Mbani parasysh se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i

Pjesët zëvendësuese jo-ninja mund të mos mbulohen nga garancia juaj.

[illegible]



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI® og NINJA® er registrerede varemærker i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI® und NINJA® sind eingetragene Marken nê der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© - 2024 SharkNinja Operating LLC

ANGLISHT

Ilustrimet mund të ndryshojnë nga produkti aktual. Ne jemi vazhdimisht

duke u përpjekur për të përmirësuar produktet tona, prandaj specifikimet

Të përmbytura këtu janë subjekt i ndryshimit pa njoftim.

FOODI® dhe NINJA® janë marka tregtare të regjistruara në Bashkimin Evropian të SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTUAR NË KINË

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI® y NINJA® son marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

ENGLISH

Mê Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. FOODI® and NINJA® are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI® e NINJA® e marchi registrati di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd

Ndrtesa e katit të parë/2-të 3150, Parku Thorpe,

Ruga e shekullit, Leeds,

Angli, LS15 8ZB

ninjakitchen.eu

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI® en NINJA® zijn gedeponeerde handelsmerken nê de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

GUEDRUK NË KINË

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI® og NINJA® er registrerte varemærker i EU som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI® e NINJA® são marcas registradas da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI® ja NINJA® nê SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI® och NINJA® är registrerade varumärken i EU för SharkNinja Operativ LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Gjermania
ninjakitchen.eu



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје** /

Копрани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Шкопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс: Tel/fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замениетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во текотипокојот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важниот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д тавните норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземане на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура) оригинален заверен гаранцијски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произв одителот, се доставува комплетната оригинална амблага и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљачица повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придружување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtitit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtitit garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtitit garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

-Nëse ripari i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

-Ankesat pranoen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtitit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kesaj garancie.

-Shëtitit merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

-Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursimit .

- Pjesët e ndërhuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

-Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shihen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

-Garancia e panelit LCD (për monitoret TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

- 1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
- 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
- 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
- 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
- 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
- 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogarë fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
- 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuat
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit te rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fiskekët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me ruf, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymit që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Спецификации i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL/ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrigje, tharëse, pjatolarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печи и мали кукли апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скенер,рутер, брич, алат, фен за коса,правоскопалка,TV Box, чета за заби,проектор,Humidifier,чајник,сензор,para, Mi Cameta,точак, прочитувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греални 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

